

Службен весник

на Република Македонија

Број 106

26 јуни 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3286. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост	3	3290. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина - јаглен на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје на локалитетот „Стар Истевник-Панчарево“, општина Делчево и општина Пехчево.....	6
3287. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија	5	3291. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Затвор Струмица.....	7
3288. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година.....	5	3292. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б1-мали комерцијални и деловни намени КО Тетово-вон г.р., општина Тетово	7
3289. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на Друштвото за трговија и услуги АГ ИНОВА 2006 ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Козјак“ с.Ореше, општина Чашка....	5	3293. Исправка на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на	

	Стр.		Стр.
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 година	8	3304. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина	36
3294. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	9	3305. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдавија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти во второ полугодие од 2015 година	36
3295. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „СТРЕЖЕВО“ - Битола	9	3306. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година	37
3296. Правилник за формата и содржината на барањето заради неприфаќање на барањето за преземање на царински дејствија односно заради неотфрлање на барањето за преземање на царински дејствија.....	9	3307. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година	37
3297. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на камати по основ на достасани обврски за придонеси од задолжително социјално осигурување	11	3308. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка во второ полугодие од 2015 година	38
3298. Правилник за формата и содржината на барањето за преземање на царински дејствија како и потребната документација и формата и содржината на барањето за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија	16	3309. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација во второ полугодие од 2015 година.....	38
3299. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	33	3310. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ..	39
3300. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година (концесии во рамки на квоти)	34	3311. Решение за бришење на Акционерско друштво од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	39
3301. Листа на риби и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	34	3312. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	39
3302. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)	35	3313. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	40
3303. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2015 година (концесија во рамки на квоти)	36	3314. Упатство за изменување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство	40
		3315. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	41
		3316. Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво	41
		3317. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.	43
		3318. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2015 година	43
		Огласен дел	1-132

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3286.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јуни 2015 година.

Бр. 08-2731/1
25 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, број 78 /15) во членот 1 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и продажба на ствари за кои е издаден лист за предбележување на градба во корист на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.“

Член 2

Во член 2 точката 4 се менува и гласи:

„Ствари во општинска сопственост што ги користат општините и правните лица основани од општините стекнати по било кој основ се:

- недвижни ствари-згради, посебни делови од згради и други објекти што како долгорочни средства се користат за извршување на работите и задачите;

- движни ствари-опрема, опрема за сообраќај и за врски, специјален и универзален алат и опрема, опрема за уредување и одржување на канцелариски и други простории и за вршење на технички, деловни, финан-

сиски и други услуги, проектна документација, софтверски програми, долгорочни нематеријални средства и останати неспомнати средства што како долгорочни средства се користат за извршување на работите и задачите на општините и правните лица основани од општините.“

Член 3

Во членот 3 став (2) зборот „градоначалникот“ се заменува со зборовите: „советот на општината, советите на општините во градот Скопје и Советот на град Скопје“.

Член 4

Во членот 15 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и на начин утврден во членот 67-б од овој закон.“

Член 5

Во членот 24 став (4) во алинејата 5 зборовите: „и времетраењето“ се бришат.

Во алинејата 10 зборовите: „и крајот“ се бришат.

Член 6

По членот 67 се додаваат два нови члена 67-а и 67-б кои гласат:

„Член 67-а

(1) Недвижните ствари за кои е издаден лист за предбележано право на градба во корист на општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје, може да се продаваат согласно одредбите на овој закон.

(2) Продажбата на недвижните ствари од ставот (1) на овој член, се врши врз основа на Одлука донесена од страна на Советот на општината, Советот на општините во градот Скопје и Советот на град Скопје, по претходна проценка на вредноста на недвижната ствар за која е издаден лист за предбележано право на градба, согласно Законот за проценка“.

(3) Објавата за продажба на стварите од ставот (1) на овој член, покрај податоците од член 24 став (4) содржи и податоци од листот за предбележано право на градба.

(4) По завршување на постапката за продажба од ставот (1) на овој член, со најповолниот понудувач во рок 15 дена се склучува предговор во кој се утврдуваат условите, начинот и роковите за плаќање на цената постигната на јавното наддавање, како и роковите за склучување на договор за продажба по запишувањето на правото на сопственост на недвижната ствар за која било предбележано правото на градба.

Член 67-б

(1) Набавка на недвижна ствар за потребите на државен орган може да се врши и со учество во постапки за продажба на недвижни ствари во општинска сопственост како и за ствари за кои е издаден лист за предбележано право на градба во корист на општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје.

(2) За набавката на недвижна ствар од ставот (1) од овој член, донесува одлука Владата на Република Македонија на предлог на државниот орган кој врши набавката.

(3) Одлуката за учество во постапките од ставот (1) на овој член, го содржи и максималниот процент од проценетата вредност на стварта до кој државниот орган ќе може да наддава, а кој не може да биде повисок од 30 % од проценетата вредност на стварта.

(4) Државниот орган за учество во постапката од ставот (1) на овој член, наместо банкарската гаранција за сериозност на понудата, ја доставува одлуката на Владата на Република Македонија од став (2) на овој член.“

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHFRYTËZIM DHE DISPONIM ME SENDE NË PRONËSI SHTETËRORE DHE ME SENDE NË PRONËSI KOMUNALE

Neni 1

Në Ligjin për shfrytëzim dhe disponim me sende në pronësi shtetërore dhe me sende në pronësi komunale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 78/15) në nenin 1 paragrafi 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe shitja e sendeve për të cilat është lëshuar listë për parashënim të ndërtimit në dobi të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit."

Neni 2

Në nenin 2 pika 4 ndryshohet si vijon:

"Sendet në pronësi komunale që i shfrytëzojnë komunat dhe personat juridikë, të themeluara nga komunat të fituara në çfarëdo baze janë:

- sende të patundshme - ndërtesa, pjesë të veçanta të ndërtesave dhe objekte tjera që si mjete afatgjata shfrytëzohen për kryerjen e punëve dhe detyrave;

- sende të tundshme - pajisje, pajisje për komunikacion dhe për lidhje, vegël speciale dhe universale dhe pajisje, pajisje për rregullim dhe mirëmbajtje të hapësirave të zyrës dhe hapësirave tjera dhe për kryerje të shërbimeve teknike, afariste, financiare dhe shërbimeve tjera, dokumentacioni i projektit, programet softuerike, mjetet jomateriale afatgjata dhe mjetet tjera të papërmendura që si mjete afatgjata shfrytëzohen për kryerje të punëve dhe detyrave të komunave dhe personave juridikë të themeluara nga komunat."

Neni 3

Në nenin 3 paragrafi (2) fjalët: "kryetari i komunës" zëvendësohen me fjalët: "këshilli i komunës, këshillat e komunave në Qytetin e Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit."

Neni 4

Në nenin 15 paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe në mënyrën e përcaktuar në nenin 67-b të këtij ligji."

Neni 5

Në nenin 24 paragrafi (4) në alinenë 5 fjalët: "dhe kohëzgjatjen" shlyhen.

Në alinenë 10 fjalët: "dhe fundit" shlyhen.

Neni 6

Pas nenit 67 shtohen dy nene të reja 67-a dhe 67-b, si vijojnë:

"Neni 67-a

(1) Sendet e patundshme për të cilat është lëshuar listë për të drejtën e parashënuar të ndërtimit në dobi të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, mund të shiten në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(2) Shitja e sendeve të patundshme nga paragrafi (1) i këtij neni bëhet në bazë të Vendimit të miratuar nga ana e Këshillit të komunës, Këshillit të komunave në Qytetin e Shkupit dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit me përcaktim paraprak të vlerës së sendit të patundshëm për të cilën është dhënë listë për të drejtë të parashënuar të ndërtimit, në pajtim me Ligjin për vlerësim.

(3) Shpallja për shitjen e sendeve nga paragrafi (1) i këtij neni krahës të dhënave nga neni 24 paragrafi (4) përmban edhe të dhëna nga lista për të drejtë të parashënuar të ndërtimit.

(4) Pas përfundimit të procedurës për shitje nga paragrafi (1) i këtij neni, me ofertuesin më të volitshëm në afat prej 15 ditësh lidhet paramarrëveshje në të cilën përcaktohen kushtet, mënyra dhe afatet për pagimin e çmimit të arritur në ankandin publik, si dhe afatet për lidhjen e marrëveshjes për shitje pas regjistrimit të së drejtës së pronësisë të sendit të patundshëm për cilëndo qoftë të drejtë të parashënuar të ndërtimit.

Neni 67-b

(1) Furnizimi i sendit të patundshëm për nevojat e organit shtetëror mund të kryhet edhe me pjesëmarrje në procedurat për shitjen e sendeve të patundshme në pronësi të komunës si dhe për sendet për të cilat është lëshuar listë për të drejtë të parashënuar të ndërtimit në dobi të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit.

(2) Për furnizimin e sendit të patundshëm nga paragrafi (1) nga ky ligj, vendim miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të organit shtetëror i cili e kryen furnizimin.

(3) Vendimi për pjesëmarrje në procedurat nga paragrafi (1) i këtij neni e përmban edhe përqindjen maksimale nga vlera e përcaktuar e sendit deri në të cilën organi shtetëror do të mund të kryejë ankand, e që nuk mund të jetë më e lartë se 30% nga vlera e përcaktuar e sendit.

(4) Organi shtetëror për pjesëmarrje në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni në vend të garancisë bankare për seriozitet të ofertës, e dorëzon vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafi (2) i këtij neni.“

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3287.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 25 јуни 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15, 59/15 и 96/2015) во точката I. во потточка 5. Комисија за надворешна политика под в) за членови: во точката 9) се додаваат зборовите: "Васко Наумовски".

Во потточка 8. Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање под в) за членови во точката 5) зборовите: „Васко Наумовски“ се заменуваат со зборовите: „Антонијо Милошоски“, а во точката 8) се додаваат зборовите: „Роза Топузова - Каревска“.

Под г) за заменици на членовите во точката 8) се додаваат зборовите: „Љубица Буралиева“.

Во потточка 9. Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана под в) за членови во точката 4) се додаваат зборовите: „Солза Грчева“.

Под г) за заменици на членовите во точката 4) се додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2729/1
25 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3288.

Врз основа на член 47, став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015 и 83/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.6.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2015, 42/2015, 52/2015, 92/2015, 98/2015 и 105/2015), во член 2 став 2 во табелата во подмерката 1.6. се додава нова алинеја која гласи:

„По исклучок, за корисниците кои имаат засадени површини со домат и се корисници од подмерка 1.4. на оваа уредба и имаат остварено и предадено производство во преработувачки капацитети за зеленчук во земјата или во странство, директно или преку еден регистриран откупувач по откупна цена не повисока од 5 денари по килограм, во период од 26 јуни 2015 година до 15 јули 2015 година висината на директните плаќања изнесува 6,5 денари по килограм.“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6440/1
26 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3289.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГ ИНОВА 2006 ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОЗЈАК“ С.ОРЕШЕ, ОПШТИНА ЧАШКА

1. На Друштвото за трговија и услуги АГ ИНОВА 2006 ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Козјак“ с.Ореше, општина Чашка, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7534750	4609075
T-2	7534300	4609075
T-3	7534300	4609175
T-4	7534600	4609325
T-5	7534748	4609075

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.071000 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-5352/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3290.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАР ИСТЕВНИК-ПАНЧАРЕВО“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО И ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

1. На Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост – Скопје, му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – јаглен на локалитетот „Стар Истевник-Панчарево“, општина Делчево и општина Пехчево.

2. Површината на истражниот простор од точката 1 на оваа одлука изнесува $P=5.935000 \text{ km}^2$ и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.653.750	4.637.600
T-2	7.656.000	4.638.400
T-3	7.656.400	4.635.000
T-4	7.654.900	4.635.000

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од шест години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – јаглен на локалитетот „Стар Истевник-Панчарево“, општина Делчево и општина Пехчево.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералната суровина е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Субјектот од точката 1 на оваа одлука е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

9. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5645/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3291.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- ќебиња II категорија..... 200 парчиња
- душек II категорија..... 300 парчиња
- шлем II категорија..... 20 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Струмица.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Затвор Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5924/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3292.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ КО ТЕТОВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б1-мали комерцијални и деловни намени КО Тетово-вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
5711/3	Тетово-вон г.р.	Табачница	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4500m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6067/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3293.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2015, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

”	Студии по географија (8 семестри)	90	200	95	400	95	400	280	“
---	-----------------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	-----	---

се заменува со нов дел, кој гласи:

”	Студии по географија (8 семестри)	90	200	105	400	95	400	290	“
---	-----------------------------------	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	---

Делот од табелата:

”	ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	550	200	325	400	225	400	1100	“
---	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

се заменува со нов дел, кој гласи:

”	ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	550	200	335	400	225	400	1110	“
---	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

Делот од табелата:

”	УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	6330		3154		1175		10659	“
---	--	------	--	------	--	------	--	-------	---

се заменува со нов дел, кој гласи:

”	УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	6330		3164		1175		10669	“
---	--	------	--	------	--	------	--	-------	---

Бр. 42-5457/2
24 јуни 2015 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

3294.

Врз основа на член 14 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, за време од два месеци, се именуваат:

- Владимир Спиркоски,
- Адријана Сливоска,
- Мери Дика – Георгиевска,
- Миле Мојсовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24–6261/1 Претседател на Владата
15 јуни 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

3295.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“
- БИТОЛА**

1. Ѓорги Ѓоргиевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, поради истек на мандат.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола се именува Ѓорги Ѓоргиевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24–6333/1
15 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3296.**

Врз основа на член 12 став (3) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/15), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗАРАДИ НЕПРИФАЌАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА ОДНОСНО
ЗАРАДИ НЕОТФРЛАЊЕ НА БАРАЊЕТО
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неприфаќање на барањето за преземање на царински дејствија односно заради неотфрлање на барањето за преземање на царински дејствија.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неприфаќање на барањето за превземање на царински дејствија односно заради неотфрлање на барањето за преземање на царински дејствија“, А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.20-4922/1
25 јуни 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

ПРИЛОГ

**ДО ПИСАРНИЦАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
СКОПЈЕ**

Број -----

Датум-----

БАРАЊЕ

заради неприфаќање на барањето за превземање на царински дејствија односно заради
неотфрлање на барањето за преземање на царински дејствија

Од _____
(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице)

(седиште на правно лице/ адреса на физичко лице)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 12 став (2) од, Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост, да се постапи по барање за донесување на одлуки за уважување на барањето за преземање на царински дејствија од царинските органи поднесено опд број----- на ден ----- до надлежниот царински орган ----- во -----, чија копија се доставува во прилог.

**Подносител на
барањето**

3297.

Врз основа на член 4 став (4) од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2015), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА
КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на камати по основ на достасани обврски за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец “БОК-ПЗСО/1 - Барање за отпис на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014“ во А4 формат на хартија во бела боја.

Образецот на барањето од став 1 од овој член се состои од три страни.

Првата страна содржи: податоци за подносителот на барањето, податоци за неплатени придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014, прилози, податоци за составувачот и податоци за потписникот.

Втората страна содржи спецификација на барањето во која се наведуваат податоци за: период (месец/година), износ на неплатени придонеси од задолжително социјално осигурување (придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување, придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност и придонес за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење) и фолио број од МПИН пресметка.

Третата страна содржи упатство за пополнување.

Образецот на барањето од став 1 од овој член се поднесува во пишана или во електронска форма.

Формата и содржина на образецот на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.20-4923/1

25 јуни 2015 година

Скопје

Министер за финансии,

Зоран Ставрски, с.р.

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**БАРАЊЕ**
за отпис на камати на достасани обврски по
основ на придонеси од задолжително социјално
осигурување за период од 2009-2014**ПРИЛОГ****БОК-ПЗСО/1**

* Појолнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

Период

од

до

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ

ЕДБ/ЕМБГ			
Назив/име и презиме			
Адреса/седиште			Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА НЕПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2009-2014

Вид на придонес	Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување	
	Придонес за задолжително здравствено осигурување	
	Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување	
	Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност	
	Придонес за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење	

ПРИЛОЗИ

Доказ од ФПИОМ за платени обврски по основ на придонес од задолжително пензиско и инвалидско осигурување заклучно со 31.12.2008 година

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА БАРАЊЕ

[illegible]

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

БОК-ПЗСО/1

Барањето (образец “БОК-ПЗСО/1”) се поднесува заради отпис на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале во периодот од 01.01.2009 година заклучно со 31.12.2014 година.

Барањето се доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку <https://etax-fl.ujp.gov.mk>

Во образецот “БОК-ПЗСО/1” задолжително се внесуваат податоците за периодот за кој се поднесува барањето.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Подносител на барање

- **ЕДБ/ЕМБГ** - физичките лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица го наведуваат Единствениот даночен број, а физички лица кои не вршат регистрирана дејност го наведуваат Единствениот матичен број на граѓанинот.
- **Назив/име и презиме** - физичките лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица го наведуваат називот на фирмата, а физички лица кои не вршат регистрирана дејност го наведуваат своето име и презиме.
- **Адреса/седиште** - се наведува полната адреса на вистинското седиште, односно живеалиштето.

Податоци за неплатени придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014

- **Вид на придонес** - се внесува вкупниот збиен долг по видови на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014 година.

Спецификација на барање

- **Период (месец/година)** – се внесува податок за месецот/годината за кој не е платен придонесот.
- **Износ на неплатени придонеси од задолжително социјално осигурување** - се внесува податок од поле “Вкупен износ на придонес” од декларацијата за прием за соодветниот месец/година на мален за каматата за задоцнето плаќање (доколку е пресметана) за секој вид на придонес поединечно (Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, Придонес за задолжително здравствено осигурување, Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување, Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност, Придонес за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење), кој не е подмирен.
- **Фолио број на МПИН пресметка** - задолжително се внесува фолио бројот од МПИН пресметката за соодветниот месец за кој придонесот не е подмирен.

Прилози

Во прилог кон барањето задолжително се доставува доказ од Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија за платен придонес од задолжително пензиско осигурување заклучно со 31.12.2008 година.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на барањето.

3298.

Врз основа на член 8 став (3) и член 14 став (9) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/15) министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за преземање на царински дејствија како и потребната документација и формата и содржината на барањето за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија.

Член 2

Барањето за преземање на царински дејствија се поднесува на образец А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 став 1 од овој правилник се приложува и еден од следните документи:

(1) доказ за регистрацијата кај надлежен орган или доказ дека барањето е поднесено за право од индустриска сопственост кое е регистрирано, а како доказ може да се смета и извод за регистрацијата од базата на податоци на домашен или странски надлежен орган, а за заштитени ознаки на потекло на производот и заштитени географски ознаки, дополнително треба да се даде и доказ дека носителот на правото е производител или група производители, како и доказ дека ознаката на потекло на производот или географската ознака е регистрирана.

(2) доказ за авторско право или за статусот на носителот на барањето како првобитен носител, за авторско право и сродно право кое не е регистрирано или за кое не е поднесено барање.

Кога барањето го поднесува друго домашно или странско, правно или физичко лице кое има право да користи некое од правата од интелектуална сопственост, покрај еден од доказите од ставот 1 од овој член, кон барањето се приложуваат и документи со кои лицето стекнало право на користење на предметното право.

Кога барањето го поднесува застапник на носителот на правото или друго домашно или странско, правно или физичко лице кое има право да користи некое од правата од интелектуална сопственост, покрај еден од доказите од ставот 1 на овој член, кон барањето се приложува и доказ за неговото овластување да дејствува како застапник.

Член 4

Барањето за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија се поднесува на образец А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Обрасците од членот 2 став 1 и членот 4 став 1 од овој правилник се пополнуваат рачно со мастило и печатни букви или електронски и истите не треба да содржат избришани и прецртани зборови или други измени и се поднесуваат во два примерока.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за примена на Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 58/05, 82/11 и 132/13).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.20-4924/1

25 јуни 2015 година

Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1

БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА

ОБРАЗЕЦ ЗА НАДЛЕЖНАТА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА	1	1. Подносител на барањето:	За службена употреба Датум на прием
	1	Назив/Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): ЕДБ/ЕМБГ: Телефон (+): Мобилен тел (+): Факс (+): Е-пошта (*): Интернет страна:	Регистарски број на барањето
		ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ	
		БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА ОД СТРАНА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ согласно член 8 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост	
1	2 (*). Статус на подносителот на барањето: ☐ Носител на правото ☐ Лице или ентитет овластен за користење на правото од интелектуална сопственост ☐ Орган за управување со колективни права од интелектуална сопственост ☐ Орган за професионална заштита ☐ Група на производители на производи со географска ознака или застапници на носителите на групата ☐ Оператор кој има право да користи географска ознака ☐ Надзорен орган или надлежен орган за географска ознака ☐ Носител на ексклузивна лиценца		
	3. Застапник кој поднел барање во име на подносителот на барањето: Назив/Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): ЕДБ/ЕМБГ: Телефон (+): Мобилен тел (+): Факс (+):		
	☐ Приложен е доказ за овластувањето на застапникот		
1	4 (*). Вид на право на кое се однесува барањето: ☐ Домашна трговска марка (ДТМ); ☐ Меѓународна трговска марка (МТМ); ☐ Домашен дизајн (ДД); ☐ Меѓународен дизајн (МД); ☐ Авторско право и сродно право (АПСП); ☐ Трговско име (ТИ); ☐ Топографија на интегрални кола (ТИК); ☐ Патент (П); ☐ Корисен модел (КМ);		
	Географска ознака/Ознака на потекло: ☐ за земјоделски и прехранбени производи (ГОЗПП); ☐ за вино (ГОВ); ☐ за ароматизирани пијалаци врз база на вино (ГОАПВ); ☐ согласно ратификувани меѓународни договори		
	Право на заштита на сорти на растенија: ☐ домашно (ДПЗСР); ☐ меѓународно (МПЗСР); Сертификат за дополнителна заштита: ☐ за медицински производи (СМП); ☐ за производи за заштита на растенијата (СПЗР)		
1	5. Контакт лице за правни работи Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): Телефон (+): Мобилен тел (+): Факс (+): Е-пошта (*): Интернет страна:		6. Контакт лице за технички прашања Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): Телефон (+): Мобилен тел (+): Факс (+): Е-пошта (*): Интернет страна:

7. Постапка во случај на мали пратки

☐ Барам да се примени постапката за мали пратки согласно член 29 од Законот за царински мерки за спроведување на правата од интелектуална сопственост, и на барање на царинските органи се согласувам за покривање на трошоците поврзани со уништувањето на стоката во таа постапка.

8 (*). Список на права на кои се однесува барањето

Бр.	Вид на право	Регистарски број	Датум на регистрација	Датум на истекување на рокот	Список на стоки на кои се однесува правото

За дополнителни права, види прилог бр. ...

Оригинална стока**9. Податоци за стоката (*)**

Број на правата од интелектуална сопственост:

Опис на стока (*):

Тарифен број по КН на ЦТ:

Царинска вредност:

Просечна пазарна вредност:

☐ Види прилог бр. ...

10. Препознатливи карактеристики на стоките (*)

Место на стоките(*):

Опис (*):

☐ Види прилог бр. ...

11. Место на производство (*)

Земја:

Компанија:

Адреса:

Град:

☐ Види прилог бр. ...

12. Вклучени компании (*)

Улога:

Име(*):

Адреса:

Град:

☐ Види прилог бр. ...

13. Трговци (*)

☐ Види прилог бр. ...

14. Информации за царинска контрола и дистрибуција на стока

☐ Види прилог бр. ...

15. Пакување Вид на пакување: Број на единици по пакување: ☐ Види прилог бр. ... Опис (вклучувајќи препознатливи карактеристики):
16. Придружни документи Вид на документ: Опис: ☐ Види прилог бр. ...
Стоки кои ги повредуваат правата од интелектуална сопственост
17. Податоци за стоката Број на правата од интелектуална сопственост Опис на стоката: Тарифен број по КН на ЦТ: Минимална вредност: ☐ Види прилог бр. ...
18. Препознатливи карактеристики на стоките Место на стоките: Опис: ☐ Види прилог бр. ...
19. Место на производство Земја: Компанија: Адреса: Град: ☐ Види прилог бр. ...
20. Вклучени компании Улога: Име: Адреса: Град: ☐ Види прилог бр. ...
21. Трговци ☐ Види прилог бр. ...
22. Информации за дистрибуција на стоката ☐ Види прилог бр. ...
23. Пакување Вид на пакување: Број на единици по пакување: Опис (вклучувајќи препознатливи карактеристики): ☐ Види прилог бр. ...
24. Придружни документи Вид на документ: Опис: ☐ Види прилог бр. ...
25. Дополнителни информации ☐ Види прилог бр. ...

26. Обврски на носителот на правото

Потпишувајќи, се обврзувам:

- да ја известам веднаш надлежната организациона единица која го прифатило барањето за било какви промени на доставените информации, податоци или документи со барањето за преземање на царински дејствија;
- да ги доставам до надлежната организациона единица која го прифатило ова барање сите ажурирања на информациите наведени во ставовите (1) и (2) од член 8 од Законот, кои се релевантни за анализа и проценка на царинските органи во однос на ризикот од повреда на правата на интелектуална сопственост опфатени со ова барање;
- да ја преземам одговорноста според условите утврдени согласно член 33 од Законот да ги надоместам трошоците настанати од царинските органи.

Се согласувам дека сите податоци поднесени со ова барање може да се обработат од страна на Царинската управа.

27. Потпис (*)

Датум (Ден/Месец/Година)

___/___/___

Потпис на подносителот на барањето

Место

Име и презиме (со печатни букви)

За службена употреба

Одлука на Царинската управа (во рамките на значењето на Оддел 2) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

- ☐ Барањето е целосно одобрено.
- ☐ Барањето е делумно одобрено (за одобрени права, види го приложениот список).

Датум на одобрување (Ден/Месец/Година) ___/___/___

Потпис и печат

Барањето важи до: (Ден/Месец/Година) ___/___/___

Секое барање за продолжување на периодот за превземање на царински дејствија на кој царинските органи треба да преземат дејствија се доставуваат најдоцна до 30 работни денови пред да истече важноста на барањето.

- ☐ Барањето е отфрлено.

Приложени се: Заклучок за отфрлање на барањето во кој се наведуваат причините за отфрлање и информациите кои се однесуваат на жалбената постапка.

Датум (Ден/Месец/Година) ___/___/___

Потпис и печат

Прилог 1

БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА

2	1. Подносител на барањето:	За службена употреба Датум на прием
ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	Назив/Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): ЕДБ/ЕМБГ: Телефон: (+): Мобилен тел(+): Факс (+): Е-пошта (*): Интернет страна:	Регистарски број на барањето ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ БАРАЊЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА ОД СТРАНА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ согласно член 8 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост
	2 (*). Статус на подносителот на барањето: ☐ Носител на правото ☐ Лице или ентитет овластен за користење на правото од интелектуална сопственост ☐ Орган за управување со колективни права од интелектуална сопственост ☐ Орган за професионална заштита	☐ Група на производители на производи со географска ознака или застапници на носителите на групата ☐ Оператор кој има право да користи географска ознака ☐ Надзорен орган или надлежен орган за географска ознака ☐ Носител на ексклузивна лиценца
	3. Застапник кој поднел барање во име на подносителот на барањето: Назив/Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): ЕДБ/ЕМБГ: Телефон (+): Мобилен тел (+): Факс (+):	
	2	☐ Приложен е доказ за овластувањето на застапникот
	4 (*). Вид на право на кое се однесува барањето: ☐ Домашна трговска марка (ДТМ); ☐ Меѓународна трговска марка (МТМ); ☐ Домашен дизајн (ДД) ☐ Меѓународен дизајн (МД) ☐ Авторско право и сродно право (АПСП) ☐ Трговско име (ТИ) ☐ Топографија на интегрални кола (ТИК) ☐ Патент (П) ☐ Корисен модел (КМ)	Географска ознака/Ознака на потекло: ☐ за земјоделски и прехранбени производи (ГОЗПП) ☐ за вино (ГОВ) ☐ за ароматизирани пијалаци врз база на вино (ГОАПВ) ☐ согласно ратификувани меѓународни договори Право на заштита на сорти на растенија: ☐ домашно (ДПЗСР) ☐ меѓународно (МПЗСР) Сертификат за дополнителна заштита: ☐ за медицински производи (СМП) ☐ за производи за заштита на растенијата (СПЗР)
	5. Контакт лице за правни работи Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): Телефон (+): Мобилен тел(+) Факс(+): Е-пошта (*): Интернет страна:	6. Контакт лице за технички прашања Име (*): Адреса (*): Град (*): Поштенски број: Земја (*): Телефон (+): Мобилен тел(+) Факс(+): Е-пошта (*): Интернет страна:

7. Постапка во случај на мали пратки

☐ Барам да се примени постапката за мали пратки согласно член 29 од Законот за царински мерки за спроведување на правата од интелектуална сопственост, и на барање на царинските органи се согласувам за покривање на трошоците поврзани со уништувањето на стоката во таа постапка.

8 (*). Список на права на кои се однесува барањето

Бр.	Вид на право	Регистарски број	Датум на регистрација	Датум на истекување на рокот	Список на стоки на кои се однесува правото

За дополнителни права, види прилог бр. ...

Оригинална стока**9. Податоци за стоката (*)**

Број на правата од интелектуална сопственост:
Опис на стока (*):

Тарифен број по КН на ЦТ:
Царинска вредност:
Просечна пазарна вредност:

☐ Види прилог бр. ...

10. Препознатливи карактеристики на стоките (*)

Место на стоките (*):
Опис (*):

☐ Види прилог бр. ...

11. Место на производство (*)

Земја:
Компанија:
Адреса:
Град:

☐ Види прилог бр. ...

12. Вклучени компании (*)

Улога:
Име(*):
Адреса:
Град:

☐ Види прилог бр. ...

13. Трговци (*)

☐ Види прилог бр. ...

14. Информации за царинска контрола и дистрибуција на стока

☐ Види прилог бр. ...

15. Пакување Вид на пакување: Број на единици по пакување: ☐ Види прилог бр. ... Опис (вклучувајќи препознатливи карактеристики):
16. Придружни документи Вид на документ: Опис: ☐ Види прилог бр. ...
Стоки кои ги повредуваат правата од интелектуална сопственост
17. Податоци за стоката Број на правата од интелектуална сопственост Опис на стоката: Тарифен број по КН на ЦТ: Минимална вредност: ☐ Види прилог бр. ...
18. Препознатливи карактеристики на стоките Место на стоките: Опис: ☐ Види прилог бр. ...
19. Место на производство Земја: Компанија: Адреса: Град: ☐ Види прилог бр. ...
20. Вклучени компании Улога: Име: Адреса: Град: ☐ Види прилог бр. ...
21. Трговци ☐ Види прилог бр. ...
22. Информации за дистрибуција на стоката ☐ Види прилог бр. ...
23. Пакување Вид на пакување: Број на единици по пакување: Опис (вклучувајќи препознатливи карактеристики): ☐ Види прилог бр. ...
24. Придружни документи Вид на документ: Опис: ☐ Види прилог бр. ...
25. Дополнителни информации ☐ Види прилог бр. ...

26. Обврски на носителот на правото

Потпишувајќи, се обврзувам:

- да ја известам веднаш надлежната организациона единица која го прифатило барањето за било какви промени на доставените информации, податоци или документи со барањето за преземање на царински дејствија;
- да ги доставам до надлежната организациона единица која го прифатило ова барање сите ажурирања на информациите наведени во ставовите (1) и (2) од член 8 од Законот, кои се релевантни за анализа и проценка на царинските органи во однос на ризикот од повреда на правата на интелектуална сопственост опфатени со ова барање;
- да ја преземам одговорноста според условите утврдени согласно член 33 од Законот да ги надоместам трошоците настанати од царинските органи.

Се согласувам дека сите податоци поднесени со ова барање може да се обработат од страна на Царинската управа.

27. Потпис (*)

Датум (Ден/Месец/Година)
____/____/____

Потпис на подносителот на барањето

Место

Име и презиме (со печатни букви)

За службена употреба

Одлука на Царинската управа (во рамките на значењето на Оддел 2) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

- ☐ Барањето е целосно одобрено.
☐ Барањето е делумно одобрено (за одобрени права, види го приложениот список).

Датум на одобрување (Ден/Месец/Година) ____/____/____

Потпис и печат

Барањето важи до: ____/____/____

Секое барање за продолжување на периодот за превземање на царински дејствија на кој царинските органи треба да преземат дејствија се доставуваат најдоцна до 30 работни денови пред да истече важноста на барањето.

- ☐ Барањето е отфрлено.

Приложени се: Заклучок за отфлање на барањето во кој се наведуваат причините за отфрлање и информациите кои се однесуваат на жалбената постапка.

Датум на одобрување (Ден/Месец/Година) ____/____/____

Потпис и печат

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ
ДЕЈСТВИЈА ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Рубриките во формуларот означени со знакот (*) се задолжителни и мора да бидат пополнети.

Кога едно или повеќе рубрики се означени со знакот (+), се пополнува барем едно од овие рубрики.

Не се внесуваат податоци во рубриките, означени со зборовите „за службена употреба“.

Рубрика 1: Подносител на барањето

Во ова рубрика се внесуваат податоци за подносителот на барањето. Рубриката содржи информации за називот/името и целосната адреса на подносителот, како и неговиот телефонски број, мобилен телефон или факс. Подносителот може, кога е применливо, да го впише неговиот даночен идентификациски број или единствениот матичен број. Исто така, подносителот потребно е да ги напише податоците за е-маил и неговата интернет страна.

Рубрика 2: Статус на подносителот на барањето

Неопходно е да се штиклира соодветната рубрика за да сезначи статусот на подносителот во рамки на значењето на член 4 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост.

Барањето треба да биде придружено со документи кои обезбедуваат докази пред надлежниот царински орган дека подносителот има право да поднесе барање.

Рубрика 3: Застапник кој поднел барање во име на подносителот на барањето

Доколку подносителот поднесува барање преку застапник, во ова рубрика потребно е да се внесат податоци за застапникот. Барањето треба да содржи докази за неговото овластување да дејствува како застапник и треба да се штиклира соодветната рубрика.

Рубрика 4: Вид на право на кое се однесува барањето

Видот на правата од интелектуална сопственост на кое се однесува барањето се означуваат со штиклирање на соодветната рубрика.

Рубрика 5: Контакт лице за правни работи

Информациите за контакт лицето назначени од страна на подносителот се наведуваат во ова рубрика.

Рубрика 6: Контакт лице за технички прашања

Доколку контакт лицето за технички прашања е различен од лицето наведено во рубрика 5, тогаш во ова рубрика се наведуваат податоците за контакт лицето за технички прашања.

Рубрика 7: Постапка во случај на мали пратки

Доколку подносителот на барањето сака да побара спроведување на постапката за уништување на мали пратки на стоки утврдени во член 29 од Законот за царински мерки за спроведување на правата од интелектуална сопственост, тогаш ова рубрика треба да се штиклира.

Рубрика 8: Список на права на кои се однесува барањето

Во ова рубрика се внесуваат податоци за правото или правата кои треба да се спроведат.

Во колоната „Бр.“ се внесува редниот број за правата на интелектуална сопственост за кои се однесува барањето.

Во колоната „Вид на право“, се наведува видот на правата од интелектуална сопственост со користење на кратенки кои се наведени во рубрика 4.

Во колоната „Регистарски број“ се наведува бројот под кој е регистрирано правото.

Во колоната „Датум на регистрација“ се наведува датумот кога е регистрирано правото.

Во колоната „Датум на истекување на рокот“ се наведува датумот до кога важи регистрираното право.

Во колоната „Список на стоки на кои се однесува правото“, се наведуваат видот на стоките кои се опфатени со соодветните меѓународни класификации на производите и услугите за регистрирање на трговските марки и во однос на кој подносителот бара спроведување на царинските мерки.

“Во делот за дополнителни права, види прилог број” подносителот може да приложи дополнителен список кој се однесува на податоците во рубрика 8.

Информации за оригинална стока

Подносителот на барањето треба да ги пополни полињата од 9 до 19 со специфични и технички податоци за оригиналната стока, информации кои им се потребни на царинските органи за лесно откривање на стоките за кои постои сомневање дека ги повредуваат правата од интелектуална сопственост и информации во врска со анализа и проценка на ризикот за повреда на правата од интелектуална сопственост од страна на царинските органи.

Рубрика 9: Податоци за стоката

Рубрика 9 содржи опис на оригиналната стока, вклучувајќи опрема и графички симболи, нивното тарифирање според Комбинираната номенклатура и нивната царинска вредност и просечна пазарна вредност. Доколку е потребно, подносителот приложува и фотографии од стоките. Информациите се подредуваат според различниот вид на стоки или различните асортимани на стоки.

Рубрика 10: Препознатливи карактеристики на стоките

Рубрика 10 содржи информации за специфични карактеристики на оригиналната стока, како што се етикети, ознаки, безбедносни конци, холограми, копчиња, висечки етикети и бар-кодovi со наведување на точните карактеристики на стоките и нивниот изглед.

Рубрика 11: Место на производство

Рубрика 11 содржи информации за местото на производство на оригиналната стока.

Рубрика 12: Вклучени компании

Рубрика 12 содржи информации за овластените увозници, добавувачи, производители, превозници, примачи или извозници. Информациите се подредуваат според различниот вид на стоки.

Рубрика 13: Трговци

Рубрика 13 содржи информации за лица или ентитети овластени за тргување со производи кои вклучуваат примена на правата од интелектуална сопственост за кои се бара спроведување. Се наведуваат информации во врска со името, адресата и регистрациски број на тие лица или ентитети. Податоците исто така треба да вклучуваат информации за начинот на кој носителите на дозволи може да докажат дека се овластени да ги применуваат предметните права од интелектуална сопственост.

Рубрика 14: Информации за царинска контрола и дистрибуција на стоки

Рубрика 14 содржи информации за каналите за дистрибуција на оригиналната стока, како и информации кои се однесуваат на централните магацини, оддели за испорака, превозни средства, транспортни рути и испорака и царинските постапки и царински испостави во кои се спроведува царинењето на оригиналната стока.

Рубрика 15: Пакување

Ова рубрика содржи информации за пакувањето на оригиналната стока, како и следните информации:

- (а) видот на пакувањата наведени со користење на соодветните кодови;
- (б) специфични карактеристики на пакувањето (на пример ознаки, етикети, безбедносни конци, холограми, копчиња, висечки етикети и баркодови), вклучувајќи ја точната локација на пакувањето;
- (в) посебен дизајн на пакувањето (боја, форма);
- (г) доколку е потребно, фотографии од стоките.

Рубрика 16: Придружни документи

Рубрика 16 содржи информации за документите кои ги придружуваат оригиналните стоки, како што се брошури, прирачници, гаранции или други слични информации и документи.

Информации за стока за која постои сомневање дека ги повредува правата на интелектуална сопственост во полиња од 17 до 25

Подносителот на барањето треба да ги пополни полињата од 17 до 25, со информации во однос на извршената анализа и проценката на ризикот за повреда на правата од интелектуална сопственост од страна на царинските органи.

Рубрика 17: Податоци за стоката

Рубрика 17 содржи опис на стоката, за која постои сомневање дека ги повредува правата од интелектуална сопственост (стоки кои ги повредуваат правата на интелектуална сопственост), вклучувајќи претставување и графички симболи. Доколку е потребно, подносителот приложува и фотографии од стоките. Информациите се подредуваат според различниот вид на стоки или различните асортимани на стоки.

Рубрика 18: Препознатливи карактеристики на стоките

Рубрика 18 содржи информации за специфични карактеристики на стоките, за кои постои сомневање дека ги повредуваат правата од интелектуална сопственост, како што се етикети, ознаки, безбедносни конци, холограми, копчиња, висечки етикети и бар-кодови со наведување на точните карактеристики на стоките и нивниот изглед.

Рубрика 19: Место на производство

Рубрика 19 содржи информации за точното или претпоставено место на потекло и испорака на стоката за која постои сомневање дека ги повредува правата од интелектуална сопственост.

Рубрика 20: Вклучени компании

Рубрика 20 содржи информации за увозниците, снабдувачите, производителите, превозниците, примателите или извозниците, за кои се претпоставува дека се вклучени во процес на повреда на соодветните права на интелектуална сопственост.

Рубрика 21: Трговци

Рубрика 21 содржи информации за лицата или ентитетите кои не се овластени за тргување со производи кои вклучуваат примена на правата од интелектуална сопственост за кои се бара спроведување и кои во минатото тргувале со такви производи.

Рубрика 22: Информации за дистрибуција на стоката

Рубрика 22 содржи информации за каналите на дистрибуција на стоката за која постои сомневање дека ги повредува правата на интелектуална сопственост, информации поврзани со магацини, оддели на испорака, видови транспорт, транспортни рути и места на испорака, како и информации во врска со царинските постапки и царинските испостави каде се врши царинење на стоката за која постои сомневање дека ги повредува правата од интелектуална сопственост.

Рубрика 23: Пакување

Ова рубрика содржи информации за пакувањето на стоката за која постои сомневање дека ги повредува правата од интелектуална сопственост, како и следните информации:

(а) видот на пакувањата наведени со користење на соодветните кодови

(б) специфични карактеристики на пакувањето (на пример ознаки, етикети, безбедносни конци, холограми, копчиња, висечки етикети и баркодери), вклучувајќи ја точната локација на пакувањето;

(в) посебен дизајн на пакувањето (боја, форма);

(г) доколку е потребно, фотографии од стоките.

Рубрика 24: Придружни документи

Рубрика 24 содржи информации за документите кои ги придружуваат стоките за кои постои сомневање дека ги повредуваат правата од интелектуална сопственост, како што се брошури, прирачници, гаранции или други слични информации и документи.

Рубрика 25: Дополнителни информации

Во рубрика 25, подносителот на барањето може да ги обезбеди сите дополнителни информации во однос на анализата и проценката на ризикот од повреда на соодветното право или права на интелектуална сопственост, на пример специфични информации за планирани испораки на стоки за кои постои сомневање дека ги повредуваат правата од интелектуална сопственост, вклучувајќи конкретни и детални информации во врска со видот на транспорт, контејнери и вклучени лица.

Рубрика 26: Обврски на носителот на правото

Во ова рубрика, не се прават промени и не се внесуваат податоци.

Рубрика 27: Потпис

Во рубрика 27, подносителот или застапникот на подносителот на барањето наведени во рубрика 3 ги наведува местото и датумот на пополнување на барањето и се потпишува. Името на потписникот се пишува со печатни букви.

Прилог 2

БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА	
1	Подносител на барањето: Назив/Име(*): Адреса(*): Град(*): Поштенски број: Земја(*): Телефон: (+) Мобилен тел.: (+) Факс: (+) Е-пошта: За службена употреба Датум на прием
ОБРАЗЕЦ ЗА НАДЛЕЖНАТА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА	ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ДЕЈСТВИЈА согласно член 14 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост
1	2 (*). Барам продолжување на периодот во кој царинскиот орган треба да презема дејствија во однос на следното барање Регистарски број на барањето: _____ / _____ ☐ Потврдувам дека не постојат промени во информациите во однос на барањето за преземање дејствија и неговите прилози. ☐ Ги доставувам следните информации во однос на барањето за преземање дејствија. Види прилог бр. ... Сите барања за продолжување на периодот во кој царинскиот орган треба да презема дејствија се доставуваат најдоцна до 30 работни денови пред да истече важноста на барањето.
1	3. Потпис (*) Датум (Ден/Месец/Година) ____/____/____ Место Потпис на подносителот на барањето Име и презиме (со печатни букви)
	За службена употреба Одлука на Царинската управа (во рамките на значењето на Оддел 2) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост ☐ Барањето за продолжување е целосно одобрено. ☐ Барањето за продолжување е делумно прифатено (за одобрени права, види го приложениот список). Датум на одобрување (Ден/Месец/Година) ____/____/____ Потпис и печат Барањето важи до: (Ден/Месец/Година) ____/____/____ ☐ Барањето за продолжување е отфрлено. Приложени се: Заклучок за отфлање на барањето во кој се наведуваат причините за отфрлање и информациите кои се однесуваат на жалбената постапка. Датум (Ден/Месец/Година) ____/____/____ Потпис и печат

Прилог 2

БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	2	Подносител на барањето: Назив/Име(*): Адреса (*): Град(*): Поштенски број: Земја(*): Телефон: (+) Мобилен тел.: (+) Факс: (+) Е-пошта:	За службена употреба Датум на прием ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ДЕЈСТВИЈА согласно член 14 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост
	2 (*). Барам продолжување на периодот во кој царинскиот орган треба да презема дејствија во однос на следното барање Регистарски број на барањето: _____ / _____ ☐ Потврдувам дека не постојат промени во информациите во однос на барањето за преземање дејствија и неговите прилози. ☐ Ги доставувам следните информации во однос на барањето за преземање дејствија. Види прилог бр. ... Сите барања за продолжување на периодот во кој царинскиот орган треба да презема дејствија се доставуваат најдоцна до 30 работни денови пред да истече важноста на барањето.		
2	3. Потпис (*) Датум (Ден/Месец/Година) ____/____/_____ Место Потпис на подносителот на барањето Име и презиме (со печатни букви)		
За службена употреба Одлука на царинскиот орган (во рамките на значењето на Оддел 2) од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост ☐ Барањето за продолжување е целосно одобрено. ☐ Барањето за продолжување е делумно прифатено (за одобрени права, види го приложениот список). (Ден/Месец/Година) _____ Потпис и печат ____/____/_____ Барањето важи до: (Ден/Месец/Година) ____/____/_____ ☐ Барањето за продолжување е отфрлено. Приложени се: Заклучок за отфлање на барањето во кој се наведуваат причините за отфрлање и информациите кои се однесуваат на жалбената постапка. (Ден/Месец/Година) _____ Потпис и печат ____/____/_____ 			

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА КОИ СЕ ПОПОЛНУВААТ ОД
СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Рубриките на образецот означени со знакот (*) се задолжителни и мора да бидат пополнети.

Кога едно или повеќе рубрики се означени со знакот (+), се пополнува барем едно од овие рубрики.

Не се внесуваат податоци во рубриките означени со зборовите „за службена употреба“.

Рубрика 1:Податоци за подносителот на барањето

Во ова рубрика се внесуваат податоци за подносителот на барањето.

Рубрика 2:Барање за продолжување на периодот

Во ова рубрика се внесува регистарскиот број на прифатеното барање. Подносителот на барањето наведува дали бара промена на информациите содржани во барањето за преземање на царински дејствија со штиклирање на соодветната рубрика.

Рубрика 3:Потпис

Во рубрика 3, подносителот на барањето или застапникот кој поднел барање во име на подносителот на барањето ги наведува местото и датумот на пополнување на барањето и се потпишува. Името на потписникот се пишува со печатни букви.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3299.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2015 година, за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа

Л И С Т А НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА (НУЛА-ЦИРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%: Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 10 11	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%	325.000	325.000	кг	100
0403 10 13	Јогурт: Што надминува 3% но не надминува 6%				
0403 90 51	Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%				
0403 90 53	Друго: Што надминува 3% но не надминува 6%				
0403 90 59	Друго: Што надминува 6%				
0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	10.000	10.000	кг	100
0406 20 0406 30	Сирење и урда: Сирење стругано или во прав, од сите видови Сирење топено, освен стругано или во прав	77.500	77.500	кг	70
0406 90	Друго сирење	162.500	162.500	кг	100
0701 90 90	Компири свежи или разладени: Друго: Друго	112.500	112.500	кг	100
0703 10 19 50 0703 10 19 90	Кромид, свеж или разладен: Друго	75.000	75.000	кг	100
1512 19 90	Масла од сончоглед: Друго: Друго	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв	512.500	512.500	кг	70

2001 10 00	Краставици и корнишони: Приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	10.000	10.000	кг/нет/еда	100
2003 10 2003 90 10 00	Печурки за јадење од видот Agaricus; Трифли	12.500	12.500	кг/нет/еда кг	100
2005 20 20 2005 20 80	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незафрзнат, освен производите од тар. број 2006	37.500	37.500	кг	100
2005 40 00	Грашок, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незафрзнат	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување	75.000	75.000	кг	100

3300.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато	500.000	500.000	кг	70
0406*	Сирење и урда	150.000	150.000	кг	70
0701 90**	Компир свеж или разладен: Друг	25.000	25.000	кг	50

*Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% ќе се користи за 0406 40, а следниот работен ден по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV б и за другите тарифни подброви од тарифниот број 0406

** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи следниот работен ден за 07019010 и 07019050, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс IV б и за 07019090

3301.

Л И С Т А
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) (Крап, освен крап споменат во тар. ознака 0301 93 00 00)	18.750	18.750	кг	70

3302.

Л И С Т А

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403 10	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:	92.500	92.500	кг	50
0403 10 51	Што не надминува 1,5%				
0403 10 53	Што надминува 1,5% но не надминува 27% Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 91	Што не надминува 3%				
0403 10 93	Што надминува 3% но не надминува 6%				
0403 10 99	Што надминува 6%				
0403 90	Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 90 91	Што не надминува 3%				
0403 90 93	Што надминува 3% но не надминува 6%				
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин	112.500	112.500	кг	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго	96.250	96.250	кг	50
1806*	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао	287.500	287.500	кг	50
1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	358.750	358.750	кг	50
2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	1000п/сг	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

** Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

3303.

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201*	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	л	12
2402 20*	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	1000п/ст	27

* Квотата за вода со применлива царина од 12% ќе се користи следниот работен ден по искористување на безцаринската квота за вода утврдена во Анекс III

* * Квотата за цигари што содржат тутун со применлива царина од 27% ќе се користи следниот работен ден по искористување на безцаринската квота за цигари што содржат тутун утврдена во Анекс III

3304.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	405.000	405.000	л	100

3305.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА

Анекс 10.2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2015 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009	25.000	25.000	л	МФН

3306.

Л И С Т А

**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА**

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2015 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено Месо говедско, замрзнато	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски Друго	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити Вафли и обланди	12.500	12.500	кг
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитниот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

3307.

Л И С Т А

**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА**

Анекс А кон Протокол I

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.-30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2015 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени	50.000	50.000	кг	0%

3308.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2015 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

3309.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2015 ГОДИНА

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2015 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2015 г.	Еди- нична мерка	Преферен- цијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00	Emmentaler	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко				
ex 0406 90 79 00	Paulin				

Бр. 11-4040/2
25 јуни 2015 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3310.**

Врз основа на член 49 од Законот за преземање на акционерските друштва „Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013 и 166/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 18.6.2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за преземање на акции издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово дадена од Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „Никола Тесла“ бр.160, Куманово, Република Македонија.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за преземање.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-103
18 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3311.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.6.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

1. Друштвото за трговија производство услуги шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради намалување на бројот на акционери на 50.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП 1 10-114
18 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****3312.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Владимир“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Владимир“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 28,28 г, чистота на среброт од

26,16 г, во овална форма со димензии 30 x 50 мм, полирана со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“ со димензија 2,6 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, златни свезди околу ангелот и три свеќи околу детето. Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан грбот на Република Македонија. На десната страна, по должината на периметарот, се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“.

- на реверсот, во средишниот дел од монетата е прикажана слика на свети Владимир - Владимир I, великиот кнез на Киев и на цела Русија, истакнат политички владетел во античките времиња, кој го прифатил христијанството во 998 година и ја христијанизирал Киевска Русија. На долниот дел од монетата е прикажана црквата на кнезот Владимир во Лужники (Москва) во близина на реката Москва. На левата страна е прикажан замок - симболот на св. Владимир. Замокот е одделен од својот одраз во водата со името „Владимир“ напишано на македонски јазик. На десната страна е вметнат кристал „сваровски“, кој наликува на зелен јаспис (среќниот камен на св. Владимир), како и натписите: „Ден на Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-1/2015
25 јуни 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3313.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Владимир“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/VIII-1/2015 од 25 јуни 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/15).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/VIII-2/2015 од 25 јуни 2015 година во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-2/2015 25 јуни 2015 година Скопје	Гувернер и претседавач на Советот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов, с.р.
--	---

3314.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ- НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 144/13, 186/13, 96/24, 125/14 и 19/15), во точката 41 став 1 алинеја 12, зборовите: „и доказ дека трансакцијата е пријавена, односно регистрирана, како“ се бришат.

Зборовите: „на такви докази“ на крајот од алинејата се заменуваат со зборовите: „таков доказ“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 22228
19 јуни 2015 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов, с.р.

3315.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12 и 43/14) и точка 231 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/12, 50/13 и 71/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ- СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12 и 109/12), во точката 17 потточка 17.1, ставот 1 се менува и гласи:

„Банката ги пополнува сите колони од образецот за секоја валута во која има активни и пасивни позиции коишто претставуваат изложеност на валутен ризик, вклучувајќи ги и денарските активни, односно денар-

ските пасивни позиции со девизна клаузула. Под денарски активни, односно денарски пасивни позиции со девизна клаузула се подразбираат позициите чијашто вредност е во директна зависност од односот помеѓу домашната и странска валута, без разлика дали курсирањето се врши редовно, периодично, опциски или слично. Позициите коишто согласно со Одлуката се вклучуваат во нето - девизната позиција во една валута, се прикажуваат на начинот утврден со точката 108 од Одлуката.“

2. Во точката 56 во потточката 14), се додава нова реченица којашто гласи:

„По исклучок, штедилницата го внесува износот од редот бр.V помножен со 20% или збирот на редовите 2, 5, 7 или 8 и 12, помножен со 2,5.“

3. Штедилниците се должни да се усогласат со одредбите од ова упатство најдоцна до 31 декември 2015 година.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 22586
24 јуни 2015 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

3316.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, во врска со поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс бр.08-835 од 17.6.2015 година со дополнување од 24.6.2015 година и Заклучокот бр.02-4174/3 од 25.6.2015 година, на својата 22-ра седница одржана на 25.6.2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ
ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО**

1. Се доделува дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето ДЗ – Туртел (Општина Пробиштип, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина Штип, Општина Чешиново-Облешево, Општина Карбинци, Општина Зрновци, Општина Винаца, Општина Делчево, Општина Пехчево, Општина Берово), на Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр.44, Штип, со ЕМБС 4698096 и ЕДБ 4029993113592.

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице.

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа Одлука ќе плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

5. Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, се обврзува да започне со вршење на дејноста веднаш по доделувањето на дозволата.

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во став 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

Образложение

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доделува дозвола за телевизиско или радио емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-

сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен конкурс и дозволата се доделува по барање на заинтересирана страна на начин и постапка утврдени со напред цитираниот Закон.

Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, бр.08-835 од 17.6.2015 година и со дополнување од 24.6.2015 година, за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето ДЗ – Туртел (Општина Пробиштип, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина Штип, Општина Чешиново-Облешево, Општина Карбинци, Општина Зрновци, Општина Винаца, Општина Делчево, Општина Пехчево, Општина Берово).

Телевизискиот програмски сервис за кој се доделува оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува условите и обврските утврдени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип како подносител на Барањето - не му е одземена дозвола за телевизиско или радио емитување во последните 5 (пет) години.

Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, за дозволата која му се доделува со оваа одлука обврзан е да плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување по барање преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво ги утврдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година.

Согласно поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс бр.08-835 од 17.6.2015 година и со дополнување од 24.6.2015 година, Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, со оваа Одлука се обврза да започне со вршење на дејноста веднаш по доделувањето на дозволата, така што во случај на непочитување на рокот за започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 22-та седница, одржана на 25.6.2015 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

УП 1 Бр.08-875 Агенција за аудио и
25 јуни 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги
Скопје Претседател на Советот,
 Лазо Петрушевски, с. р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука Барателот за доделување дозвола, може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3317.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на ден 23.6.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 251/12 од 25.3.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје за хидроелектроцентрала-та ХЕЦ 236 Коњарка, се продолжува до 25.9.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-251/12
23 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3318.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2015 година, во однос на месец април 2015 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2015, во однос на месец април 2015 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,25%.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015106